

З А П И С Н И К

од првиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации

Првиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од Претседателот на Комисијата се одржа на 24.01.2022 во 17:00 часот, во просториите на Агенцијата.

Присутни: Стевица Јосифовски, Тања Ковачев, Насер Адеми, Александар Давчевски и Ервин Реџепагиќ.

Согласно деловникот за работа на Комисијата, Директорот ги испрати пристигнатите материјали до сите членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред.

Дневниот ред имаше 7 точки и тоа:

1. Усвојување на дневниот ред за првиот состанок на Комисијата на АЕК;
2. Усвојување на записникот од осумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2021 година;
3. Предлог - Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година;
4. Барање согласност за јавна набавка - услуга од авторска агенција;
5. Барање на согласност за пополнување на работни места преку мобилност;
6. Одлука за каматни листи до коминтенти согласно Уредба за ослободување;
7. Разно.

Откако Претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен ред, сите членови на Комисијата го усвоија истиот.

Потоа беше разгледан Записникот од осумнаесетиот состанок на Комисијата, па откако беше усвоен од страна на членовите на комисијата, се премина на третата точка од дневниот ред.

Во врска со точка број три Директорот на Агенцијата објасни дека планот за јавни набавки е согласно буџетот усвоен од Комисијата за 2022 година и дека нема ништо ново додадено по што членовите дадоа согласност за предлог планот за јавни набавки.

За точка број четири Директорот на Агенцијата ја објасни потребата од оваа набавка се даде согласност за истата која е согласно новиот план за јавни набавки.

Во врска со барањето под точка број 5 откако беше дискутирано од членовите, се даде согласност за ова барање.

Точката под број 6 беше разгледана од членовите на Комисијата по што се разви дискусија за тоа дека основаноста за ова барање од Директорот се темели на Уредбата донесена од Владата за ослободување на корисниците на радиофреквенции се даде согласност за ова барање.

Под точка разго беше разгледано барањето за донација пристигнато до Агенцијата. Се даде согласност за стипендии за студирање од телекомуникации и информациско инженерство на Факултетот за електротехника и информациски технологии за стипендирање на 23 студенти.

Седницата заврши во 19:00 часот.

Стевица Јосифовски, претседател _____

Тања Ковачев, член _____

Насер Адеми, член _____

Александар Давчевски, член _____

Ервин Реџепагиќ, член _____

